



Поаѓајќи од точка 12-12.2 од Програмата на активности за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2018 година („Службен гласник на Град Скопје бр.12/17), Секторот за заштита на животната средина и природата објавува

**Јавен повик
за прибирање на барања
за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2018 година,
наменети за финансирање на програмски активности на
здруженија на граѓани и фондации**

Распределбата на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2018 година, од потпрограмата Р1, подставка 463190 – Трансфери до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации, ќе се врши согласно Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации (“Службен весник на РМ”, бр.130/07) а врз основа на Програмата на активности за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2018 година и критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

1. Краток опис

Средствата од Буџетот на Град Скопје ќе се користат за финансирање на проект чија цел е подигање на јавната свест за користење алтернативни сообраќајни решенија, преку учество во Европската недела на мобилност. Активностите треба да одговорат на следните услови на Европската недела на мобилност на тема: „**Multimodality – Mix and Move**” – “**Комбинирај и движи се**”. Темата укажува на паметни планирања, користење на јавниот и алтернативниот транспорт, и комбинирање на превозот со што ќе се помогне во ублажување на негативните влијанија на возилата.

Во рамките на организацијата на програмските активности понудувачот треба:

- Да предвиди голем број настани (работилници, предавања, промоции, манифестации и случувања) со различни содржини, учесници и организатори, кои ќе бидат во насока на темата на овојгодишната манифестација,
- Да ја осмисли промоцијата на сите перманентни мерки на Градот Скопје од областа на одржливиот и алтернативниот транспорт, комбинирање на превозот и заштитата на животната средина, а во насока на темата на настанот,
- Да го обмисли завршниот ден на манифестацијата – Денот без автомобили и дефилето на велосипеди.

Предвидените активности треба да бидат иновативни, соодветни на темата, инспиративни, да обезбедат масовно присуство на граѓани од сите возрасти, да бидат едукативни, забавни, интересни, со еден збор седмицата во која традиционално се одржува ЕНМ 16.-22.09, да биде исполнета со голем број различни настани.

Како засегнати страни во организирањето на настаните можат да бидат: Секторите на Град Скопје, јавните претпријатија, институциите од областа на културата, средните училишта и сл.

2. Вкупно предвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се користат средства од Буџетот на Град Скопје за 2018 година, во вкупен износ од 500.000,00 денари.

3. Временска рамка

Краен рок за реализација на проектот е 22 Септември 2018 година. Рокот за доставување на Извештајот за реализација на проектот е 22 октомври 2018 година. Користењето на средствата ќе биде специфицирано во договор помеѓу здружението на граѓани и Град Скопје.

4. Основни организациски критериуми

Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на овој повик се:

- Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации со седиште во Скопје;
- Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес;
- Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори.

5. Задолжителна документација за аплицирање

Здруженијата и фондацииите кои учествуваат на огласот треба да достават:

- Компјутерски пополнета *Пријава за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондацииите*, потпишана од застапникот на здружението на граѓани или фондацијата и заверена со печат на здружението на граѓани или фондацијата;
- Компјутерски пополнет *Образец за предлог – проект*;
- Статут на здружението на граѓани или фондацијата;
- Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани или фондацијата;
- Извештај за добиените средства од Буџетот на Град Скопје во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку организацијата била корисник на средства доделени од Буџетот на Град Скопје за 2017 година);
- Годишен извештај на здружението на граѓани или фондацијата за претходната година;
- Фотокопија од завршната сметка за претходната година;
- Уверение за платени даноци издадено од даночните органи.

Напомена: Пријавите кои ќе бидат доставени по истекот на предвидениот рок или се со непотполна документација нема да се разгледуваат!

Доставените прилози не се враќаат.

6. Придружна документација

- Здруженијата на граѓани и фондации во прилог можат да ја достават и следнава придружна документација:
- Професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани во реализација на проектот;
- Референтна листа или доказ (на пример: потпишан договор) за најмалку 2 проекти реализирани во областа за која што се аплицира;
- Најмалку 2 мислења (референци) од партнери или донатори за реализација на претходни проекти;
- Писмена поддршка од други организации и/или институции за кои е планирано да земат учество во реализацијата на проектот.

7. Проценка на квалитетот на проектите

Оценувањето на пристигнатите предлози за проекти, ќе го врши Комисијата формирана од Градоначалникот на Град Скопје, врз основа на следните критериуми:

Критериуми за оценување	Бодови
1. Организацииска структура и ресурси	40
1.1. Капацитет на Организацијата во однос на човечки ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно ангажирани лица)	10
1.2. Стручност на лицата кои учествуваат во спроведување на проектот	10
1.3. Искуство на Организацијата во спроведување на проекти од таков обем во соодветната област	10
1.4. Просторна и техничка опременост на Организацијата за спроведување на проектот	5
1.5. Способност за раководење со буџетот (дали годишниот буџет на здружението на граѓани и фондација за последната календарска година ја надминува висината на грантот)	5
2. Квалитет на проектот	60
2.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализација на дадените приоритети, колку е јасна и соодветно определена	15
2.2. Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање на проектните цели	20
2.3. Детално разработени програмски активности	10
2.4. Оценка на оправданоста на трошоците на предложениот финансиски план (реалистичен буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие соодветствуваат со пазарните цени)	10
2.5. Оценка за учеството на организацијата во предвидениот Проект со финансиски средства обезбедени од сопствени и други извори (за сопствено учество од 15%, апликантот добива максимум 15 бодови)	5
Максимален број бодови	100

8. Рокот и начин на доставување на пријавите

Краен рок за поднесување на пријавите е **15.06.2018 година, до 15:00 часот.**

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса:

Град Скопје,

Сектор за заштита на животната средина и природата,

бул. Илинденска 82,

1000 Скопје

или во архивата на Град Скопје од 08.30 до 16.30 часот (со назнака-**Сектор за заштита на животната средина и природата – Пријава за оглас за НВО за 2018 година.**)

Здруженијата на граѓани или фондации учеснички на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите во рок од 7 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2018 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации.

Пријавата за финансиска подршка на здруженија на граѓани и фондации и Образецот за Предлог-проект се достапни на веб-страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

Прашања за појаснување може да се постават писмено или по електронски пат до Секторот за заштита на животната средина и природата на адреса: infoekologija@skopje.gov.mk.

Контакт: Сектор за заштита на животната средина и природата Тел: (02) 3297-273.